

20190410695

**АГЕНЦИЈА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА КАПИТАЛНО ФИНАНСИРАНО ПЕНЗИСКО
ОСИГУРУВАЊЕ**

Врз основа на член 75 став (2) и (4), член 80, член 95 став (5) од Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 29/2002, 85/2003, 40/2004, 113/2005, 29/2007, 88/2008, 48/2009, 50/2010, 171/2010, 36/2011, 98/2012, 13/2013, 164/2013, 44/2014, 192/2015 30/2016, 21/2018 и 245/2018) и член 107 став (2) и (4), член 114 став (6) од Законот за доброволно капитално финансирано пензиско осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 7/2008, 124/2010, 17/2011 и 13/2013) Советот на експерти на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување, на седницата одржана на 14.2.2019 година, донесе

**ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА
НА МАРКЕТИНГ НА ПЕНЗИСКИ ФОНДОВИ**

Член 1

Во Правилникот за начинот и постапката на маркетинг на пензиски фондови („Службен весник на Република Македонија“ бр. 143/2013, 182/2014, 221/2015, 166/2016 и 9/2019) во член 22 ставот (2) се менува и гласи:

“Пензиското друштво, до 28.02.2019 година, доставува извештај согласно член 95 став (1) и став (3) од Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување до секој член на пензискиот фонд кој е избришан од регистарот на членови, кој во текот на осигурувањето се стекнал со својство на осигуреник согласно со членот 11 точки 9 и 15 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување.“

Член 2

Образецот број 7 се менува и гласи:

“Образец број 7

Лого на друштво,
Име и презиме и
адреса за кореспонденција за
член/пензиониран член

Податоци за член/пензиониран член
Број на договор/распределен член
Датум на стекнување на
членство/пензионирање

Извештај за пензиска заштеда на индивидуална сметка

Состојба на ден: _____

Вие поседувате _____ сметководствени единици, односно вкупен износ од _____ (денари).
_____ (денари) = _____ * _____ (денари)

(Вкупен износ) (Број на сметководствени единици) (Вредност на сметководствената единица)


Вашето членство во вториот пензиски столб престана, согласно закон, на 01.01.2019 година и Вие останувате осигуреник во Фондот на ПИОМ. Поради тоа, средствата од Вашата индивидуална сметка се пренесени во Фондот на ПИОМ од каде ќе ја добивате Вашата идна пензија.

Супервизор на капитално финансирано пензиско осигурување е Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување (МАПАС)
www.mapas.mk тел. 02 3224 229

Уплати/исплати во (гггг) година

Датум уплата исплата	на /	Опис	Износ

Графички приказна состојба на сметка со износ на 31.12.(гггг-1) год.и на 31.12. (гггг) год.



Опис на уплати/исплати од табелата за извештајниот период

- 1.
- 2.
- ...
- n.

[Дел за електронска проверка на состојба]

[Дел за ажурирање на податоците на членот (во хартиена и електронска форма)]

Во текот на _____ година пензиското друштво наплати надоместок од придонеси во износ од _____ ден и месечен надоместок од вредноста на нето средствата, за управување со средствата, во висина од _____% за _____ година.

Вашите средства се инвестираат согласно закон и остварениот принос од инвестициите се додава на средствата на Вашата сметка. Детален преглед на инвестициите е даден во Извештајот за инвестиционо портфолио.

Поимник (содржи опис најмалку на поимите: задолжително капитално финансирано пензиско осигурување, МАПАС, придонес, принос и сметководствена единица)

Простор за друштво

Член 3

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 01-276/3
14 февруари 2019 година
Скопје

Член на Советот на експерти

Дарко Саздов, с.р.